



[www.cermat.com.mk](http://www.cermat.com.mk)

ЦЕРМАТ доо Битола како водечка компанија во државата со повеќе од 25 години искуство во областа на производството и продажбата на сладолед и дополнителен замрзнат асотиман, и богато портфолио на производи и брендови Ви нуди вистински предизвик. Доколку си во потрага по работна позиција исполнета со комуникација, продажни предизвици и работни задачи, а воедно сакш личен и кариерен развој, пријави се на една од следните отворени работни позиции:

**2 комерцијалисти за претпродажба за регион Скопје**

**1 комерцијалист за претпродажба за регион Кочани – Берово**

**1 комерцијалист за претпродажба за регион Гевгелија - Валандово**

#### **ШТО Е ТОА ШТО ГО БАРАМЕ?**

- Високо образование ќе се смета за предност;
- Возачка дозвола Б категорија;
- Способност за комерцијална теренска работа (за реон);
- Активно користење на MS Office и работа со компјутер;
- Работно искуство во дејноста ќе се смета за предност;

#### **ШТО Е ТОА ШТО ГО НУДИМЕ:**

- Професионален кариерен развој;
- Неопходни средства за работа;
- Пријатна и динамична работна атмосфера;
- Обуки за продажба во склоп на Цермат продажната академија,
- Менторство и работа со тренер за продажба;

#### **КРАТОК ОПИС НА ОСНОВНИТЕ ОДГОВОРНОСТИ:**

- Креирање нарачки во објекти кои се однапред определени во дневниот план за посета;
- Следење на должници и превземање активности за наплата на побуравања на реонот;
- Следење и идентификување на можности за развој на нови објекти за соработка;
- Ширење на асортиман на производи во продажните објекти;
- Градење и одржување на односи со потрошувачите;
- Подготвување на соодветна документација за продажба;
- Давање насоки на клиентите за правилно чување и употреба на производите;

**КАКО ДА СЕ АПЛИЦИРА:** Кандидатите кои ги исполнуваат условите наведени во огласот треба да аплицираат со испраќање на CV (со фотографија и контакт информации – контакт телефон и е-маил адреса), на следниот е-маил: [vrabotuvanje@cermat.com.mk](mailto:vrabotuvanje@cermat.com.mk) најдоцна до 05.12.2020 година, со наведено за кој регион се однесува апликацијата. Со праќање на Вашата апликација, давате согласност Вашите податоци да бидат задржани и користени од компанијата во рок од 1 (една) година. Кандидатите кои ќе ги исполнат наведените услови ќе бидат контактирани за текот на понатамошната постапка во рок од 15 до 45 дена.